



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 27 април 1983
Скопје
Број 12 Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

180.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за организирање на дејност за унапредување на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, поради истек на времето за кое се именувани:

- Хамза Река,
- Драган Кузмановски,
- Василка Торманова.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето се именуваат.

- 1 Ленче Гаврилска, директор на Комбинираната детска установа „11 Октомври“ — Скопје,
- 2 Викторија Каменарска, директор на Угостителскиот училишен центар — Скопје,
- 3 м-р Ремзи Несими, виши предавач на Филолошкиот факултет во Скопје.

Бр. 17-421/2
4 април 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

181.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ

1. Се разрешуваат досегашните членови на Советот на Републичката заедница за работи на цените, поради истек на времето за кое се именувани:

- Дургут Едиповски,
- Христо Христоманов,
- Анатоли Дамјановски

II. За членови на Советот на Републичката заедница за работи на цените се именуваат:

1. Елена Ѓурковик, член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

2. Дургут Едиповски, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар,

3 инж. Христо Христоманов, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Бр. 17-454/2
4 април 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

182.

Врз основа на член 83 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Јела Лучик Марковска, самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Бр. 17-650/1
4 април 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

183.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74, 46/74 и 42/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОРОТ НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласен со Одлуката на Советот на Институтот за национална историја, со која за директор на Институтот е избран проф. д-р Данчо Зографски, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје.

Бр. 17-555/2
4 април 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

184.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Димитар Трајковски, досегашен советник во Советот.

Бр. 17-651/1
4 април 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

185.

Врз основа на член 83 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должност советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Ѓорѓи Трипков, сметано од 1. III. 1983 година, поради заминување на друга должност.

Бр. 17-652/1
4 април 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

186.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД**

Се разрешува од должност помошник на претседателот на Републичкиот комитет за труд Коста Петров, поради заминување на друга должност.

Бр. 17-653/1
4 април 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

187.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

За директор на Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди се именува Коста Петров, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за труд.

Бр. 17-654/1
4 април 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

188.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР**

За главен републички санитарен инспектор се именува д-р Костадин Грековски, досегашен главен републички санитарен инспектор.

Бр. 17-655/1
4 април 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

189.

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од функцијата самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Бранко Фрицханд на 1. III. 1983 година, поради избор за член на Советот на Републиката.

Бр. 17-573/1
21 март 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

190.

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА**

1. За директор на Републичкиот завод за конзервација и реставрација се именува Драган Бош-накоски, самостоен архитект, уметник во СОЗТ „Треска“ — Скопје.

Бр 17-440/1
3 март 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р

191.

Врз основа на член 11 од Законот за обезбедување на средства за поттикнување на извозот („Службен весник на СРМ“ бр 7/83), републичкиот секретар за финансии донесува

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ**

Член 1

Пресметувањето и уплатувањето на средствата за поттикнување на извозот на стоки и услуги се врши на начин определен со Законот за обезбедување на средства за поттикнување на извозот (Законот) и овој правилник.

Член 2

Средствата за поттикнување на извозот на стоки и услуги се пресметуваат и се плаќаат според образецот „ДПИ“ — Пресметка на средствата за поттикнување на извозот на стоки и услуги на организациите на здружен труд за периодот од 1. I. до ————— 19— година, кој е составен дел на овој правилник

Член 3

Привремената пресметка на средствата за поттикнување на извозот на стоки и услуги се утврдува со периодична пресметка, а конечната пресметка со завршната сметка според образецот „ДПИ“.

Член 4

Привремената пресметка на средствата за поттикнување на извозот на стоки и услуги во текот на годината ја утврдува обврзникот за издвојување на овие средства и тоа кумулативно на образецот „ДПИ“ и тоа.

— за периодот јануари — март, до 30 април,
— за периодот јануари — јуни, до 30 јули и
— за периодот јануари — септември, до 30 октомври.

Член 5

Со привремената пресметка од член 3 на овој правилник се утврдува износот на средствата што се плаќа како месечна аконтација и тоа:

— за месеците јануари, февруари и март во тековната година — со периодичната пресметка за периодот јануари — септември од претходната година;
— за месеците април, мај и јуни — со периодичната пресметка за периодот јануари — март;
— за месеците јули, август и септември — со периодичната пресметка за периодот јануари — јуни и

— за месеците октомври, ноември и декември
— со периодичната пресметка за периодот јануари
— септември во тековната година.

Член 6

Пресметаната месечна аконтација на средствата за поттикнување на извозот на стоки и услуги се уплатува до 15-ти во месецот за изминатиот месец.

Член 7

Основните организации на здружен труд што се издвојуваат од работната организација на здружен труд или се одделуваат, ги утврдуваат месечните аконтации на средствата за поттикнување на извозот во годината во која се издвоени односно одделени врз основа на податоците од завршната сметка на работната организација на здружен труд од која се издвоени односно одделени на тој начин што утврдената аконтација се дели на основните организации по издвојувањето, сразмерно на бројот на работниците за секоја од тие организации, сè до изготвувањето на првата периодична пресметка од страна на основната организација на здружен труд.

Член 8

Обврзникот за издвојувањето на средствата за поттикнување на извозот е должен, во роковите пропишани за доставување на периодичната пресметка односно на завршната сметка, да го достави и пополнетиот образец „ДПИ“ во еден примерок до организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка.

Член 9

Основните организации и другите самоуправни организации и заедници од член 3 на Законот кои не располагаат со книговодствени податоци посебно за остварениот доход на територијата на СР Македонија, го утврдуваат делот од доходот што е остварен на територијата на СР Македонија сразмерно на учеството на исплатените лични доходи на работниците вработени на територијата на СР Македонија во вкупната маса на исплатените лични доходи во основната организација за периодот за кој се утврдува обврската за обезбедување на средства за поттикнување на извозот.

Член 10

Доходот остварен со извоз на производи и услуги се утврдува со примена на истиот процент искажан во реден број 4 од образецот „ОД“ — Пресметка за утврдување на данокот од доход што им се отстапува на организациите на здружен труд.

Член 11

Образецот „ДПИ“ од член 2 на овој правилник ќе го приспособи за механографска обработка Службата на општественото книговодство на СР Македонија — Централна — Скопје.

Службата на општественото книговодство — Централна — Скопје ќе изврши збирна обработка на образецот „ДПИ“ по области, гранки и вкупно на ниво на Републиката во рок од 60 дена по истекот на рокот определен за поднесување на завршните сметки до таа служба.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 08-536
1 април 1983 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
Александар Андоновски, с. р.

ПРЕСМЕТКА

на средствата за поттикнување на извозот на стоки
и услуги на организациите на здружен труд за
територијата на СР Македонија за периодот од 1
јануари до ——— 198—— година

Образец „ДПИ“

во динари со пари

Ред. број	Е Л Е М Е Н Т И	Ознака на АОП	И З Н О С	
			за претходната година	за тековната година
1	2	3	4	5
		прв слог	втор слог	трет слог

I. ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ

1. Основица за издвојување на средства за поттикнување на извозот (реден број 16 од образецот „ДД“ пресметка на данокот од доход на организациите на здружен труд)
2. Доход остварен со извоз на производи и услуги според учеството на извозот во вкупниот приход (реден број 1 од образецот „ДД“ $\times$ % од реден број 4 од образецот „ОД“)
3. Основица за пресметување на средства за поттикнување на извозот (реден број 1 минус реден број 2)
4. Пропишана стапка за издвојување на средства за поттикнување на извозот

II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ

5. Основица за издвојување на средства за поттикнување на извозот за еден месец (реден број 3 поделен со бројот на месеците од последниот пресметковен период)
6. Аконтација на издвоените средства за поттикнување на извозот за месеците ——— 198—— год. (реден број 5 $\times$ пропишаната стапка : 100)
7. Уплатена аконтација на издвоените средства за поттикнување на извозот за периодот ——— 198—— год.
8. Износ на пресметани, издвоени средства за поттикнување на извозот за периодот од ——— до ——— 198—— година (реден број 5 $\times$ пропишана стапка $\times$ бројот на месеците за кои е утврдена обврската за издвојување на средствата за поттикнување на извозот)
9. Разлика за помалку уплатени, издвоени средства за поттикнување на извозот за периодот од ——— до ——— 198—— год. (реден број 8 минус реден број 7)
10. Разлика на повеќе уплатени издвоени средства за поттикнување на извозот за периодот од ——— до ——— 198—— година (реден број 7 минус реден број 8)

III. НАЧИН ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧНИОТ ИЗНОС НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

11. Износ на пресметаните, издвоени средства за поттикнување на извозот по ЗС за 198—— година (реден број 3 $\times$ пропишаната стапка)
12. Уплатена аконтација на издвоените средства за поттикнување на извозот за 198—— година
13. Помалку уплатени издвоени средства за поттикнување на извозот по ЗС за 198—— година (реден број 11 минус реден број 12)

1	2	3	4	5
14	Повеќе уплатени издвоени средства за поттикнување на извозот по ЗС за 198— година (реден број 12 минус реден број 11)			

На ———— 198— година

РАКОВОДИТЕЛ НА
СМЕТКОВОДСТВОТО,

Контролата ја извршиле:

1. _____
2. _____

ДИРЕКТОР,

192.

Врз основа на член 12 од Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 7/83), републичкиот секретар за финансии, во согласност со претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво, донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВОТО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Пресметувањето и уплатувањето на средствата што задолжително се здружуваат за финансирање на изградбата на електроенергетски објекти се врши на начинот определен со Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти (Законот) и овој правилник.

Член 2

Пресметувањето и уплатувањето на задолжително здружените средства се врши според образецот „ЗСЕ“ — Пресметка за уплатување на средствата што задолжително се здружуваат за финансирање на изградбата на електроенергетски објекти за периодот од 1 јануари до ———— 19— година, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Пресметката на издвоените средства според образецот од член 2 на овој правилник се доставува во еден примерок до Службата на општественото книговодство во роковите пропишани за доставување на периодичната пресметка, односно завршната сметка

Член 4

Основните организации на здружен труд, чие седиште се наоѓа во друга социјалистичка република или социјалистичка автономна покраина, од член 2 на Законот, а кои не располагаат со книговодствени податоци посебно за остварениот доход на територијата на СР Македонија, го утврдуваат делот од доходот што е остварен на територијата на СР Македонија сразмерно на учеството на исплатените лични доходи на работниците вработени на територијата на СР Македонија во вкупната маса на исплатените лични доходи во основната организација за периодот за кој се утврдува обврската за задолжително здружување на средствата.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-536

1 април 1983 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,

Александар Андоновски, с. р.

Образец „ЗСЕ“

ПРЕСМЕТКА

за уплатување на средствата што задолжително се здружуваат за финансирање на изградбата на електроенергетски објекти за периодот од 1 јануари до ———— 19— година

1. Основица за пресметување на средствата што задолжително се здружуваат (даночна основица утврдена на реден бр 16 од образецот „ДД“ — Пресметка на данокот од доход на организациите на здружен труд на територијата на СР Македонија за периодот од 1 јануари до ———— 19— год)
2. Пропишана стапка за задолжително здружување
3. Износ на пресметани средства што задолжително се здружуваат (ред. бр. 1 x ред бр 2)
4. Уплатена аконтација на задолжително здружените средства за периодот од 1. 01. до ———— 19— година
5. Помалку уплатени задолжително здружени средства за периодот од 1. 01. до ———— 19— година (ред бр. 3 минус ред бр. 4)
6. Повеќе уплатени задолжително здружени средства за периодот од 1. 01. до ———— 19— година (ред. бр. 4 минус реден бр. 3)

Дин. _____

_____ %

Дин. _____

Дин. _____

Дин. _____

Дин. _____

Шеф на сметководството,

Директор,

Контрола извршиле:

1. _____
2. _____

193.

Врз основа на точка 50, став 1 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 70/80, 70/81, 34/82 и 67/82), републичкиот секретар за финансии, во согласност со Службата на општественото книговодство на Социјалистичка Република Македонија — Централа — Скопје издава

НАРЕДБА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Обврзниците на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот (обврзници) ги уплатуваат придонесите на уплатните сметки определени со Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи (сојузна наредба) и на потсметките на уплатните сметки пропишани со оваа наредба.

2. Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот за самоуправните интересни заедници од областа на насоченото образование и научните дејности образувани на територијата на Републиката се уплатуваат на уплатните сметки определени со сојузната наредба и на потсметките на уплатните сметки означени во Списокот на потсметките на уплатните сметки, а според поединечните стапки искажани во прегледот број 1, кои се составен дел на оваа наредба.

Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот за републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензиското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование и социјалната заштита се уплатуваат со одделен налог за пренос на преодна сметка и по збирните стапки искажани во прегледот број 2, кој е составен дел на оваа наредба.

3 Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот за општинските самоуправни интересни заедници се уплатуваат со одделни налози на преодните сметки по поодделни, општини означени во прегледите на преодните сметки број 3, 4 и 5, а според збирните стапки искажани во прегледите, кои се составен дел на оваа наредба.

За уплатените придонеси од став 1 на оваа точка, организациите на здружен труд од подрачјето на град Скопје, на Службата на општественото книговодство на СР Македонија — Филијала 40100 — Скопје, ќе ѝ доставуваат податоци тримесечно за висината на основницата по општини

Во збирните стапки се опфаќаат придонесите од став 1 на оваа точка и тоа:

1) придонесите од личниот доход на работниците од:

- а) стопанство за:
 - основно образование,
 - здравство и здравствено осигурување,
 - општествена заштита на децата и
 - вработување;
- б) нестопанство за:
 - основно образование,
 - култура,
 - физичка култура,
 - социјална заштита,
 - здравство и здравствено осигурување,
 - општествена заштита на децата и
 - вработување.

2) придонеси од доходот од стопанството за:

- култура,
- физичка култура,
- социјална заштита и
- здравствено осигурување во случај на напрека на работа или заболување од професионална болест.

4. Збирните стапки на придонесите од личните доходи што имаат иста основа за пресметување и плаќање се утврдуваат посебно:

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход се во иста општина и

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход не се во иста општина.

5. Уплатата на другите придонеси од личниот доход на работниците и од доходот, кои не се наведени во точките 2 и 3 на оваа наредба, се врши на сметките означени во сојузната наредба и според поединечните стапки утврдени со посебните одлуки.

6. Обврзниците кои се ослободуваат од плаќање на придонеси или им е намалена стапката за плаќање на определени придонеси, обврските ќе ги пресметуваат по поединечни стапки, а ќе ги уплатуваат на збирни стапки отворени со сојузната наредба

7. Во налогот за пренос во одделот „Цел на дознаката“ се впишува основницата за пресметување на придонесите, збирната односно поединечната стапка (процент) и месецот за кој се уплатуваат придонесите од личниот доход односно доходот

8. Средствата уплатени на преодните сметки од точка 3 на оваа наредба ќе ги распределува Службата на општественото книговодство на збирните сметки на самоуправните интересни заедници според структурата на нивното учество со стапките вклучени во збирната стапка

Празнењето на средствата од преодните сметки се врши еден ден порано од определениот рок за празнење на збирните сметки на корисниците на придонесите и даноците.

9 Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 11/82, 19/82, 40/82 и 48/82

10. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-250/1

5 април 1983 година

Скопје

Републички секретар за
финансии,
Александар Андоновски, с. р.

Список на потсметки на уплатните сметки
за уплата на придонесите

1) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите,
— потсметка бр. 843-31504 — Придонес од доходот за насочено образование од рударство, металургија и др.

2) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија.
— потсметка бр. 843-31525 — Придонес од доходот за насочено образование од електроенергија, електроиндустрија и др

3) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума,

— потсметка бр. 843-31530 — Придонес од доходот за насочено образование од хемиската, текстилната индустрија и др.

4) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија,

— потсметка бр. 843-31546 — Придонес од доходот за насочено образование од градежништвото и градежната индустрија,

5) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија,

— потсметка бр. 843-31551 — Придонес од доходот за насочено образование од земјоделството, дрвната, тутунската и прехранбената индустрија,

6) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските,

— потсметка бр. 843-31567 — Придонес од доходот за насоченото образование од сообраќајот и врските,

7) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности,

— потсметка бр. 843-31572 — Придонес од доходот за насоченото образование од трговијата, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности,

8) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита,

— потсметка бр. 843-31588 — Придонес од доходот за насоченото образование од здравството и социјалната заштита,

— потсметка бр. 843-19415 — Придонес од личниот доход за насочено образование од здравството и социјалната заштита,

9) Општа самоуправна интересна заедница на насоченото образование,

— потсметка бр. 843-31593 — Придонес од доходот за Општата заедница на насоченото образование,

10) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството и електроиндустријата и соодветните трговски дејности,

— потсметка бр. 843-58608 — Придонес од доходот за научните дејности во рударството и други,

— потсметка бр. 843-60907 — Придонес од личен доход за научните дејности во рударството и други,

11) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработка на дрво и соодветните трговски дејности,

— потсметка бр. 843-58613 — Придонес од доходот за научните дејности од земјоделството и други,

— потсметка бр. 843-60912 — Придонес од личен доход за научните дејности од земјоделството и други,

12) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности,

— потсметка бр. 843-58629 — Придонес од доходот за научните дејности од градежништвото, сообраќајот и други,

— потсметка бр. 843-60928 — Придонес од личен доход за научните дејности од градежништвото, сообраќајот и други,

13) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности,

— потсметка бр. 843-58634 — Придонес од доходот за научните дејности од хемиската, текстилната индустрија и други,

— потсметка бр. 843-60933 — Придонес од личен доход за научните дејности од хемиската, текстилната индустрија и други,

14) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности,

— потсметка бр. 843-58655 — Придонес од доходот за научните дејности од фармацевтската индустрија, здравството и други,

— потсметка бр. 843-60949 — Придонес од личен доход за научните дејности од фармацевтската индустрија, здравството и други,

15) Општа самоуправна интересна заедница на научните дејности,

— потсметка број 843-58660 — Придонес од доходот за научните дејности од графичката индустрија, угостителството и други,

— потсметка бр. 843-61465 — Придонес од личен доход за научните дејности од графичката индустрија, угостителството и други,

16) Републичка самоуправна интересна заедница за противградобизност,

— потсметка бр. 842-64009 — Придонеси и други неповратни издвојувања од доходот на организациите на здружен труд од стопанството,

17) Републичка самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај,

— потсметка бр. 842-64014 — Придонеси и други неповратни издвојувања од доходот на организациите на здружен труд од стопанството,

18) Републичка самоуправна интересна заедница за енергетика на Македонија,

— потсметка бр. 842-64035 — Придонеси и други неповратни издвојувања од доходот на организациите на здружен труд од стопанството.

ПРЕГЛЕД бр. 1

Поединечни стапки на самоуправните интересни заедници од насоченото образование и научните дејности образувани за територијата на Републиката

1	Придонеси од личен доход на работниците од нестопанството	
	— насочено образование	3,50% ¹⁾
	— научни дејности	0,40%
2	Придонеси од доходот од стопанството	
	— насочено образование	2,00%
	— научни дејности	0,20%

¹⁾ Стапката на придонесот за насочено образование од личните доходи на работниците од основното и средното насочено образование изнесува 1,75%

ПРЕГЛЕД бр. 2

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите на републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензиското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование и социјалната заштита

	Стапка	Број на преодна с-ка кај СОК
1	Придонеси од личен доход на работниците	
а) од стопанство		
— пензиско и инвалидско осигурување	9,60%	
— општествена заштита на децата	1,60%	
— основно образование	0,90%	
Збирна стапка:		12,10% ¹⁾ 40100-844-033-8056

б) од нестопанство

— пензиско и инвалидско осигурување	9,60‰	
— општествена заштита на децата	1,60‰	
— основно образование	0,90‰	
— социјална заштита	0,07‰	
Збирна стапка:	12,17‰ ²⁾	40100-844-033-8061

Придонес од доходот од стопанство

— социјална заштита	0,14‰
---------------------	-------

¹⁾ За организациите на здружен труд во областа на дејностите во производството на текстилни предива и ткаенини, готови текстилни производи,

кожа и крзно, кожни обувки и галантерија, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук, производство на кондиторски производи и лични услуги и услугите во домаќинствата, стапката на придонесот на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование изнесува 0,50‰. Овие обврзници ќе ги пресметуваат придонесите по поединечни стапки, а ќе ги уплатуваат на собирни сметки отворени со сојузната наредба.

²⁾ За организациите на здружен труд од основното образование и насоченото средно образование, стапката на придонесот за Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование изнесува 0,45‰, а за Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата 0,80‰. Овие обврзници ќе ги пресметуваат придонесите по поединечни стапки, а ќе ги уплатуваат на собирни сметки отворени со сојузната наредба.

ПРЕГЛЕД бр. 3

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход се во иста општина

а) Од стопанство

	Основно образование	Здравст. осигур.	Општест. заштита на децата	Вработување	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1. Берово	5,50	8,00	2,15			
2. Битола	4,50	7,60	1,45	0,75	16,40	40410-844-001-8077
3. Брод Мак.	5,00	7,50	1,85	0,65	14,20	40300-844-002-8077
4. Валандово	4,90	7,50	1,90	0,75	15,10	40321-844-003-8077
5. Винаца Мак.	5,00	7,30	2,50	0,38	14,68	41300-844-031-8077
6. Гевгелија	4,00	7,50	2,20	0,65	15,45	40401-844-032-8077
7. Гостивар	5,00	7,50	1,75	0,30	14,00	41610-844-007-8077
8. Дебар	5,00	8,70	2,20	0,70	14,95	41510-844-008-8077
9. Делчево	5,00	8,00	1,65	0,65	16,55	41030-844-004-8077
10. Д. Хисар	6,00	7,60	2,45	0,75	15,40	40420-844-005-8077
11. Кавадарци	4,80	7,50	2,40	0,75	16,80	40301-844-006-8077
12. Кичево	5,80	7,00	1,85	0,69	15,39	41620-844-009-8077
13. Кочани	4,80	6,50	1,30	0,73	15,38	40320-844-010-8077
14. Кратово	5,00	7,50	1,85	0,50	13,10	40400-844-011-8077
15. Кр. Паланка	5,00	7,20	1,85	0,65	15,00	40901-844-012-8077
16. Крушево	5,10	7,50	1,85	0,75	14,80	40910-844-013-8077
17. Куманово	5,00	7,50	1,70	0,75	15,20	41110-844-014-8077
18. Неготино	5,50	7,70	2,05	0,65	14,85	40900-844-015-8077
19. Охрид	5,00	7,00	1,75	0,75	16,00	41630-844-016-8077
20. Прилеп	6,00	8,50	1,70	0,60	14,35	41000-844-017-8077
21. Пробиштип	4,50	7,50	2,17	0,75	16,95	41100-844-018-8077
22. Радовиш	4,00	6,00	1,85	0,75	14,92	41401-844-019-8077
23. Ресен	6,00	7,60	1,85	0,70	12,55	41310-844-020-8077
24. Св. Николе	5,40	8,10	1,85	0,60	16,05	40310-844-021-8077
25. Скопје*	4,20	6,00	1,70	0,75	16,10	41420-844-027-8077
26. Струга	4,15	7,60	2,00	0,38	12,28	40100-844-033-8077
27. Струмица	5,30	7,40	2,00	0,75	14,50	41020-844-025-8077
28. Тетово	5,00	7,50	1,85	0,65	15,35	41300-844-026-8077
29. Т. Велес	5,60	7,70	2,03	0,50	14,85	41500-844-029-8077
30. Штип	4,00	7,10	2,50	0,75	16,08	41600-844-030-8077
				0,55	14,15	41400-844-028-8077

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

табела 3
страна 2

б) Од нестопанство

	Основно образов.	Култура	Физич. култура	Социјал. заштита	Здравст. осигур.
1. Берово	5,50	0,60	0,15	0,30	8,00
2. Битола	4,50	0,64	0,12	0,24	7,60
3. Брод Мак.	5,00	0,30	0,20	0,35	7,50
4. Валандово	4,90	0,34	0,55	0,50	7,50
5. Винаца Мак.	5,00	0,60	0,35	0,60	7,30
6. Гевгелија	4,00	0,50	0,10	0,20	7,50
7. Гостивар	5,00	0,45	0,15	0,20	7,50
8. Дебар	5,00	0,70	0,40	0,30	8,70
9. Делчево	5,00	0,50	0,23	0,40	8,00
10. Д. Хисар	6,00	0,60	0,40	0,40	7,60
11. Кавадарци	4,80	1,65	0,56	0,82	7,50
12. Кичево	5,80	0,90	0,30	0,45	7,00
13. Кочани	4,80	0,50	0,44	0,25	6,50
14. Кратово	5,00	1,00	0,30	0,60	7,50
15. Кр. Паланка	5,00	0,70	0,25	0,30	7,20
16. Крушево	5,10	0,58	0,55	0,38	7,50
17. Куманово	5,00	0,55	0,15	0,20	7,50
18. Неготино	5,50	0,50	0,55	0,60	7,70
19. Охрид	5,00	0,60	0,35	0,15	7,00
20. Прилеп	6,00	0,48	0,41	0,19	8,50
21. Пробиштип	4,50	0,75	0,45	0,40	7,50
22. Радовиш	4,00	0,60	0,29	0,32	6,60
23. Ресен	6,00	1,60	0,70	0,75	7,60
24. Св. Николе	5,40	0,30	0,35	0,30	8,10
25. Скопје	4,20	1,26	0,25	0,40	6,00
26. Струга	4,15	0,50	0,55	0,25	7,60
27. Струмица	5,30	0,58	0,50	0,15	7,40
28. Тетово	5,00	0,30	0,15	0,50	7,50
29. Т. Велес	5,60	0,50	0,30	0,30	7,70
30. Штип	2,20	2,30	0,50	0,90	7,10

табела 3
страна 3

б) Од нестопанство

	Општест. заштита на децата	Вработ.	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1. Берово	2,15	0,75	17,45	40410-844-001-8082
2. Битола	1,45	0,65	15,20	40300-844-002-8082
3. Брод Мак.	1,85	0,75	15,95	40321-844-003-8082
4. Валандово	1,90	0,38	16,07	41300-844-031-8082
5. Винаца Мак.	2,50	0,65	17,00	40401-844-032-8082
6. Гевгелија	2,20	0,30	14,80	41610-844-007-8082
7. Гостивар	1,75	0,70	15,75	41510-844-008-8082
8. Дебар	2,20	0,65	17,95	41030-844-004-8082
9. Делчево	1,65	0,75	16,53	40420-844-005-8082
10. Д. Хисар	2,45	0,75	18,20	40301-844-006-8082
11. Кавадарци	2,40	0,69	18,42	41620-844-009-8082
12. Кичево	1,85	0,73	17,03	40320-844-010-8082
13. Кочани	1,30	0,50	14,29	40400-844-011-8082
14. Кратово	1,85	0,65	16,90	40901-844-012-8082
15. Кр. Паланка	1,85	0,75	16,05	40910-844-013-8082
16. Крушево	1,85	0,75	16,71	41110-844-014-8082
17. Куманово	1,70	0,65	15,75	40900-844-015-8082
18. Неготино	2,05	0,75	17,65	41630-844-016-8082
19. Охрид	1,75	0,60	15,45	41000-844-017-8082
20. Прилеп	1,70	0,75	18,03	41100-844-018-8082
21. Пробиштип	2,17	0,75	16,52	41401-844-019-8082
22. Радовиш	1,85	0,70	13,76	41310-844-020-8082
23. Ресен	1,85	0,60	19,10	40310-844-021-8082
24. Св. Николе	1,85	0,75	17,05	41420-844-027-8082

	1	2	3	4
25. Скопје*	1,70	0,38	14,19	40100-844-033-8082
26. Струга	2,00	0,75	15,80	41020-844-025-8082
27. Струмица	2,00	0,65	16,58	41300-844-026-8082
28. Тетово	1,85	0,50	15,80	41500-844-029-8082
29. Т. Велес	2,08	0,75	17,23	41600-844-030-8082
30. Штип	1,85	0,55	15,40	41400-844-028-8082

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Во-
да и Карпош).

ПРЕГЛЕД бр. 4

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за
уплата на придонесите од личните доходи кога
живееалиштето на работникот и седиштето на
исплатителот на личниот доход не се во една
општина

а) Од стопанство

	Основно образов.	Општест. заштита на децата	Збирна стапка	Број на преод- ната сметка кај СОК
1. Берово	5,50	2,15	7,65	40410-844-001-8035
2. Битола	4,50	1,45	5,95	40300-844-002-8035
3. Брод Мак.	5,00	1,85	6,85	40321-844-003-8035
4. Валандово	4,90	1,90	6,80	41300-844-031-8035
5. Винаца Мак.	5,00	2,50	7,50	40401-844-032-8035
6. Гевгелија	4,00	2,20	6,20	41610-844-007-8035
7. Гостивар	5,00	1,75	6,75	41510-844-008-8035
8. Дебар	5,00	2,20	7,20	41030-844-004-8035
9. Делчево	5,00	1,65	6,65	40420-844-005-8035
10. Д. Хисар	6,00	2,45	8,45	40301-844-006-8035
11. Кавадарци	4,80	2,40	7,20	41620-844-009-8035
12. Кичево	5,90	1,85	7,65	40320-844-010-8035
13. Кочани	4,80	1,30	6,10	40400-844-011-8035
14. Кратово	5,00	1,85	6,85	40901-844-012-8035
15. Кр. Паланка	5,00	1,85	6,85	40910-844-013-8035
16. Крушево	5,10	1,85	6,95	41110-844-014-8035
17. Куманово	5,00	1,70	6,70	40900-844-015-8035
18. Неготино	5,50	2,05	7,55	41630-844-016-8035
19. Охрид	5,00	1,75	6,75	41000-844-017-8035
20. Прилеп	6,00	1,70	7,70	41100-844-018-8035
21. Пробиштип	4,50	2,17	6,67	41401-844-019-8035
22. Радовиш	4,00	1,85	5,85	41310-844-020-8035
23. Ресен	6,00	1,85	7,85	40310-844-021-8035
24. Св. Николе	5,40	1,85	7,25	41420-844-027-8035
25. Скопје *	4,20	1,70	5,90	40100-844-033-8035
26. Струга	4,15	2,00	6,15	41020-844-025-8035
27. Струмица	5,30	2,00	7,30	41300-844-026-8035
28. Тетово	5,00	1,85	6,85	41500-844-029-8035
29. Т. Велес	5,60	2,03	7,63	41600-844-030-8035
30. Штип	4,00	2,50	6,50	41400-844-028-8035

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Во-
да и Карпош).

Табела 4
Страна 2

б) Од нестопанството

	Основно образов.	Култура	Физичка култура	Социјал- на заштита	Општеств. заштита на децата	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1. Берово	5,50	0,60	0,15	0,30	2,15	8,70	40410-844-001-8040
2. Битола	4,50	0,64	0,12	0,24	1,45	6,95	40300-844-002-8040
3. Брод Мак.	5,00	0,30	0,20	0,35	1,85	7,70	40321-844-003-8040
4. Валандово	4,90	0,34	0,55	0,50	1,90	8,19	41300-844-031-8040
5. Виница Мак	5,00	0,60	0,35	0,60	2,50	9,05	40401-844-032-8040
6. Гевгелија	4,00	0,50	0,10	0,20	2,20	7,00	41610-844-007-8040
7. Гостивар	5,00	0,45	0,15	0,20	1,75	7,55	41510-844-008-8040
8. Дебар	5,00	0,70	0,40	0,30	2,20	8,60	41030-844-004-8040
9. Делчево	5,00	0,50	0,23	0,40	1,65	7,78	40420-844-005-8040
10. Д. Хисар	6,00	0,60	0,40	0,40	2,45	9,85	40301-844-006-8040
11. Кавадарци	4,80	1,65	0,56	0,82	2,40	10,23	41620-844-009-8040
12. Кичево	5,80	0,90	0,30	0,45	1,85	9,30	40320-844-010-8040
13. Кочани	4,80	0,50	0,44	0,25	1,30	7,29	40400-844-011-8040
14. Кратово	5,00	1,00	0,30	0,60	1,85	8,75	40901-844-012-8040
15. Кр. Паланка	5,00	0,70	0,25	0,30	1,85	8,10	40910-844-013-8040
16. Крушево	5,10	0,58	0,55	0,38	1,85	8,46	41110-844-014-8040
17. Куманово	5,00	0,55	0,15	0,20	1,70	7,60	40900-844-015-8040
18. Неготино	5,50	0,50	0,55	0,60	2,05	9,20	41630-844-016-8040
19. Охрид	5,00	0,60	0,35	0,15	1,75	7,85	41000-844-017-8040
20. Прилеп	6,00	0,48	0,41	0,19	1,70	8,78	41100-844-018-8040
21. Пробиштип	4,50	0,75	0,45	0,40	2,17	8,27	41401-844-019-8040
22. Радовиш	4,00	0,60	0,29	0,32	1,85	7,06	41310-844-020-8040
23. Ресен	6,00	1,60	0,70	0,75	1,85	10,90	40310-844-021-8040
24. Св. Николе	5,40	0,30	0,35	0,30	1,85	8,20	41420-844-027-8040
25. Скопје*	4,20	1,26	0,25	0,40	1,70	7,81	40100-844-033-8040
26. Струга	4,15	0,50	0,55	0,25	2,00	7,45	41020-844-025-8040
27. Струмица	5,30	0,58	0,50	0,15	2,00	8,53	41300-844-026-8040
28. Тетово	5,00	0,30	0,15	0,50	1,85	7,80	41500-844-029-8040
29. Т. Велес	5,60	0,50	0,30	0,30	2,08	8,78	41600-844-030-8040
30. Штип	2,20	2,30	0,50	0,90	1,85	7,75	41400-844-028-8040

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

ПРЕГЛЕД бр. 5

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за
уплата на придонесите од доходот

	Култура	Физичка култура	Социјал. заштита	Здравств. осиг. за повреда на работа и проф. заболув.	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1. Берово	0,66	0,14	0,38	0,50	1,68	40410-844-001-8009
2. Битола	0,70	0,52	0,32	0,30	1,84	40300-844-002-8009
3. Брод Мак.	0,46	0,15	0,38	0,50	1,49	40321-844-003-8009
4. Валандово	0,53	0,38	0,56	0,60	2,07	41300-844-031-8009
5. Виница Мак.	0,75	0,35	0,60	0,50	2,20	40401-844-032-8009
6. Гевгелија	0,65	0,10	0,20	0,20	1,15	41610-844-007-8009
7. Гостивар	0,60	0,19	0,38	0,40	1,57	41510-844-008-8009
8. Дебар	0,86	0,39	0,38	0,30	1,93	41030-844-004-8040
9. Делчево	0,61	0,23	0,38	0,50	1,72	40420-844-005-8009
10. Д. Хисар	0,76	0,34	0,48	0,30	1,88	40301-844-006-8009
11. Кавадарци	0,76	0,19	0,60	0,54	2,09	41620-844-009-8009
12. Кичево	0,76	0,40	0,38	0,20	1,74	40320-844-010-8009
13. Кочани	0,56	0,29	0,29	0,30	1,44	40400-844-011-8009
14. Кратово	0,90	0,10	0,60	0,50	2,10	40901-844-012-8009
15. Кр. Паланка	0,86	0,24	0,38	0,50	1,98	40910-844-013-8009
16. Крушево	0,69	0,54	0,38	0,50	2,11	41110-844-014-8009
17. Куманово	0,70	0,20	0,38	0,50	1,78	40900-844-015-8009
18. Неготино	0,51	0,24	0,58	0,30	1,63	41630-844-016-8009
19. Охрид	0,76	0,34	0,31	0,40	1,81	41000-844-017-8009
20. Прилеп	1,16	0,31	0,38	0,50	2,35	41100-844-018-8009
21. Пробиштип	0,96	0,24	0,48	0,50	2,18	41401-844-019-8009
22. Радовиш	0,60	0,29	0,38	0,50	1,77	41310-844-020-8009
23. Ресен	0,70	0,15	0,38	0,30	1,53	40310-844-021-8009

	1	2	3	4	5	6
24. Св. Николе	0,70	0,33	0,45	0,40	1,88	41420-844-027-8009
25. Скопје*	1,16	0,15	0,28	0,40	1,99	40100-844-033-8009
26. Струга	0,66	0,54	0,38	0,40	1,98	41020-844-025-8009
27. Струмица	0,67	0,49	0,38	0,40	1,94	41300-844-026-8009
28. Тетово	0,46	0,14	0,38	0,45	1,43	41500-844-029-8009
29. Т. Велес	0,66	0,49	0,43	0,30	1,88	41600-844-030-8009
30. Штип	0,95	0,40	0,15	1,10	2,60	41400-844-028-8009

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош)

194.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 25 март 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МОЈАТА ТАТКОВИНА СФРЈ 2, ЗА ДЕЦА ЧИИ РОДИТЕЛИ СЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

1. Се одобрува употребата на учебникот Мојата татковина СФРЈ 2, за деца чии родители се на привремена работа во странство, од Чипкар Андреј, Диклиќ д-р Звонимир, Харамџија Живко, Колунџија Драган, Мициќ д-р Стеван, Остониќ Здравко, Рашковиќ Зеџ д-р Вјера и Соколиќ Наталија, во издание на Конференцијата на издавачите на учебници на СФРЈ — Белград, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Конференцијата на издавачите на учебници на СФРЈ, Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-69/1

5 април 1983 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р

195.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 25 март 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ХЕМИЈА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Хемија за VIII одделение од Пановски Петар, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-67/1

5 април 1983 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

196.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 25 март 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОПШТЕСТВОТО ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Запознавање на општеството за IV одделение од Ставревски м-р Драган, Димовски Наум, Ампов Божи-дар и Калан Ѓорѓи, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-66/1

5 април 1983 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

197.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 25 март 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МУЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ ЗА III и IV ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ ЈАЗИК

1. Се одобрува употребата на учебникот Музичко воспитание за III и IV одделение на турски јазик од Рамадан Шукри и Авнија Енгулу, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 03-65/1

5 април 1983 година

Скопје

Републички педагошки совет

Претседател,

Мадевски д-р Живко, с. р.

198.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 9 март 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за утврдување на критериумите за пополнување на наставните, научните и стручните звања во Работната организација Земјоделски факултет во Скопје, донесен од советот на факултетот на седницата од 24 април 1981 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација Земјоделски факултет во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 148/81 од 22 декември 1982 година, поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за неговата спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд и неговата согласност со Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74, 36/76, 25/79 и 8/82) и со Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74, 46/74 и 42/77).

4. Разгледувајќи го оспориот правилник, Судот утврди дека тој не бил доставен на претходно разгледување на работниците во основните организации на здружениот труд во состав на факултетот и е донесен од советот на факултетот

Во член 114 од Законот за високото образование е предвидено дека со статутот на високообразовната организација поблиску се пропишуваат условите и постапката за избор на наставниците и соработниците, а во член 463 од Законот за здружениот труд е предвидено дека работниците во основната организација, покрај другото, со референдум одлучуваат за статутот на основната организација на работната организација и на сложената организација.

Со оглед на тоа што условите и постапката за избор на наставници и соработници не се утврдени со статутот на факултетот, туку со оспориот правилник кој не е донесен во пропишана постапка, Судот оцени дека тој не е во согласност со член 114 од Законот за високото образование и е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

Понатаму, Судот оцени дека оспориот правилник не е во согласност со Законот за високото образование и со Законот за организирање на научните дејности затоа што предвидува побројни и построги критериуми и услови за избор во определени наставни и научни звања од условите утврдени во овие закони. Така, според член 6 став 1 од правилникот, Работната организација Земјоделски факултет во Скопје може да доделува наредни наставнички и асистентски звања само на лица кои не се вработени во основните организации на здружениот труд во состав на Работната

организација Земјоделски факултет. Меѓутоа, Законот дава можност за доделување на такви звања на лица вработени во високообразовните и други организации и заедници, што значи на лица кои се вработени во и вон организацијата, поради што Судот оцени дека член 6 став 1 од правилникот не е во согласност со член 103 став 1 од Законот за високото образование

Според член 9 од правилникот, редовните професори и научните советници се преизбираат секоја шеста година до навршувањето на 60 години од животот

Судот оцени дека член 9 од правилникот не е во согласност со член 30 став 1 од Законот за организирање на научните дејности, затоа што Законот не предвидува преизбор на научните советници и стручните советници.

Според член 12 под А) алинеја 2 од правилникот, за вонреден професор може да биде избран кандидат кој, покрај условите предвидени за избор во звањето доцент, има објавено поголем број научни и стручни трудови од значење за развитокот на науката и струката од соодветната област. Покрај овие услови во правилникот се предвидува кандидатот да има и наставно искуство стекнато преку предавање на прв, втор или трет степен на некоја високообразовна организација. Исто така, и во алинејата 3 на овој член, за избор во звањето редовен професор, покрај другите услови, е предвиден условот наставно искуство стекнато преку изведување настава на високообразовна организација.

Судот оцени дека член 12 под а) алинеја 2 и 3 од Правилникот не се во согласност со член 98 од Законот за високото образование затоа што со оваа одредба од Законот, како услов за избор во звањето вонреден и редовен професор, не е предвидено лицето да има и наставно искуство.

Понатаму, според член 12 под б) алинеја 1 од правилникот, за асистент може да биде избран кандидат кој завршил факултет или висока школа и покажува способност и наклоност за научна работа. Покрај овие услови, кандидатот треба да има звање магистер или специјалист, како и да не е постар од 35 години. Според алинејата 2 од означениот член, за научен соработник може да биде избран кандидат кој се здобил со докторат на науки од соодветната научна дисциплина и има објавени научни трудови врз основа на кои се докажува дека владее со проблемите на научната област

Во член 27 став 1 од Законот за организирање на научните дејности е предвидено за асистент да може да биде избран кандидат кој завршил факултет или висока школа и покажува способност и наклоност за научна работа, а според став 2 на овој член од Законот, за научен соработник да може да биде избран кандидат кој завршил постдипломски студии или се здобил со докторат на науки и има објавени научни трудови, врз основа на кои се докажува дека владее со проблемите на научната област.

Со оглед на тоа што со член 12 под б) алинеја 1 од Правилникот се предвидени побројни и построги услови од оние што се предвидени со Законот за организирање на научните дејности, Судот оцени дека тие не се во согласност со Законот

Исто така, Судот оцени дека, одделно член 12 под б) алинеја 1 од правилникот е во спротивност со Законот за здружениот труд и не е во согласност со Законот за работните односи затоа што како посебен услов за избор во звањето асистент е предвидено кандидатот да не е постар од 35 години. Имено, според член 167 од Законот за здружениот труд и член 5 од Законот за работните односи, секој може слободно, рамноправно и под еднакви услови, на начин утврден со закон и со самоуправен општ акт, да заснова работен однос со работниците во основната организација на здружениот труд. Според член 168 став 1 од Законот за здружениот труд и член 6 од Законот за работните односи, работен однос може да заснова секој што

ги исполнува условите кои работниците во основната организација ги утврдиле според потребите на процесот на трудот, условите на трудот, работите и работните задачи во таа организација во согласност со самоуправен општ акт и со закон. Во член 168 став 2 од Законот за здружениот труд е предвидено дека работен однос може да заснова лице кое наполнило 15 години и кое има општа здравствена способност

Возраста, како општ услов за засновање на работниот однос, утврдена со член 168 став 1 од Законот за здружениот труд, во согласност со уставниот принцип за достапност на секое работно место и функција во општеството на секој граѓанин, согласно став 1 на означениот член, под еднакви услови не го исклучува законскиот и самоуправниот нормативен основ да биде предвидена како посебен услов според потребите на процесот на трудот, условите за работа и работите и работните задачи во организацијата. Меѓутоа, Судот оцени дека оваа можност со член 12 под б) алинеја 1 е искористена спротивно на законскиот основ содржан во член 168 став 1 од Законот за здружениот труд затоа што потребите на процесот на трудот, условите за работа и работите и работните задачи што се извршуваат во организациите на здружениот труд во состав на Земјоделскиот факултет не се од таков карактер да го оправдуваат и да го прават основано пропишувањето на старосни граници за засновање на работен однос или за избор во определено звање Ова дотолку повеќе што пречекорувањето на предвидените старосни граници објективно не може да биде пречка за успешно извршување на работите и работните задачи од гледна точка на физичките и психичките можности и способности на луѓето

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У бр. 148/81

9 март 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с р

199.

Врз основа на точка 8.3 под (2) став 2 од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр 49/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Стопанската комора на Македонија и Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија ги донесуваат следниве

К В А Н Т И Ф И К А Ц И И

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1983 ГОДИНА

1 Порастот на просечниот чист личен доход на работниците во основните организации на здружениот труд (ООЗТ) од производствените и од услужните дејности во стопанството во 1983 година во споредба со 1982 година ќе се движи сообразно на утврдените основи и мерила од самоуправните општи акти, усогласени со самоуправните спогодби на групациите и со Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распределувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 41/77, во натамошниот текст: Општествен договор), но притоа да не се надминат рамките што произлегуваат од следниве критериуми:

Ред бр	Во ООЗТ каде просечниот месечен чист личен доход по вработен остварен според завршната сметка за 1982 година изнесува	Средствата за лични доходи по вработен во 1983 год. да растат побавно од растежот на остварениот чист доход по вработен во 1983 година, најмалку за:
-----------	---	--

1. до 10 300 дин.	до 12.000 дин.	2 процентни поени
2. над 12.000 дин.	до 14.000 дин.	3 процентни поени
3. над 14 000 дин.	до 16 000 дин.	4 процентни поени
4. над 16 000 дин.		5 процентни поени

Во ООЗТ каде просечниот чист личен доход по вработен остварен во 1982 година е под 10.300 динари, издвоените средства за чисти лични доходи по вработен можат да растат најмногу до стапката на растежот на остварениот чист доход по вработен.

Личните доходи на приправниците исплатени за 1982 и 1983 година се изземаат од пресметките за движење на личните доходи од став 1 и 2 од оваа точка

2. Чистите лични доходи на вработените во работните заедници (РЗ) од производните и услужните дејности во стопанството, со исклучок на РЗ опфатени во точка 4 од овие квантификации, ќе се движат во согласност со утврдените основи и мерила од самоуправните спогодби склучени со ООЗТ за кои работниците во РЗ вршат услуги, но не повеќе од просечната стапка на порастот на чистите лични доходи по вработен во ООЗТ за кои РЗ вршат услуги.

3. Чистите лични доходи на вработените во ООЗТ и РЗ од општествените дејности ќе се движат во рамките на расположливите средства според основите и мерилата од самоуправните општи акти, усогласени со самоуправните спогодби на групациите и со Општествениот договор, но притоа да не се надминат следниве рамки:

Ред бр	Ако просечниот месечен чист личен доход по условно неквалификуван работник остварен според завршната сметка за 1982 година изнесува	Чистите лични доходи по вработен во 1983 година ќе можат да се зголеми побавно од растежот на просечниот чист личен доход во стопанството на СРМ најмалку за:
-----------	---	---

1. до 5 500 дин.		2 процентни поени
2. над 5 500 дин.	до 6.000 дин.	3 процентни поени
3. над 6 000 дин.	до 6.500 дин.	5 процентни поени
4. над 6 500 дин.	до 7.000 дин.	7 процентни поени
5. над 7.000 дин.	до 7 500 дин.	8 процентни поени
6. над 7 500 дин.	до 8.000 дин.	9 процентни поени
7. над 8 000 дин.	до 8 500 дин.	10 процентни поени
8. над 8 500 дин.		12 процентни поени

4 Чистите лични доходи на работниците во РЗ на банките, заедниците на осигурувањето, самоуправните интересни заедници, коморите, општите здруженија, деловните заедници, органите на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации ќе се движат во рамките на расположливите средства според основите и мерилата од самоуправните општи акти усогласени со самоуправните спогодби на групациите и со Општествениот договор, но притоа да не се надминат следниве рамки:

Ред. бр. Ако просечниот месечен чист личен доход по условно неквалификуван работник остварен според завршната сметка за 1982 година изнесува:

Чистите лични доходи по вработен во 1983 година можат да се зголеμουваат побавно од растежот на просечниот чист личен доход во стопанството на СРМ најмалку за:

1. до 6.000 дин	4 процентни поени
2. над 6.000 дин до 6.500 дин	6 процентни поени
3. над 6.500 дин до 7.000 дин	7 процентни поени
4. над 7.000 дин до 7.500 дин	8 процентни поени
5. над 7.500 дин до 8.000 дин	9 процентни поени
6. над 8.000 дин до 8.500 дин	10 процентни поени
7. над 8.500 дин до 9.000 дин	12 процентни поени
8. над 9.000 дин	14 процентни поени

5. При утврдувањето на личните доходи по условно неквалификуван работник според точка 3 и 4 од овие квантификации ќе се користи методологијата од Упатството за следење на примената на самоуправните спогодби за заедничките основи и мерила за распоредување на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи („Службен весник на СРМ“ бр. 15/81), со тоа што коефициентите од колона 4 на образецот ПС-2 се заменуваат со следниве:

1. неквалификуван	1,00
2. приучен	1,04
3. квалификуван	1,28
4. висококвалификуван	1,68
5. ниже образование	1,18
6. средна стручна подготовка	1,49
7. виша стручна подготовка	1,94
8. висока стручна подготовка	2,46
9. магистер	2,72
10. доктор на науки	3,02

6. Средствата за заедничка потрошувачка на работниците во стопанството и во вонстопанските дејности, вклучувајќи го и делот за општествена исхрана што ги товари материјалните трошоци во текот на 1983 година, ќе се исплатуваат според висините утврдени во самоуправните општи акти на ООЗТ и РЗ усогласени со лимитите од општествените договори и самоуправните спогодби за заедничките основи и мерила.

Издвоените средства за заедничка потрошувачка по периодичните пресметки и по завршната сметка за 1983 година, заедно со издатоците за општествена исхрана што во 1983 година ги товарат материјалните трошоци, може да се зголеμουваат во однос на истиот период од претходната година до стапката на растежот на личните доходи што за секоја ООЗТ и РЗ произлегува според одредбите од точка 1, 2, 3 и 4 на овие квантификации

7. ООЗТ и РЗ во кои според завршната сметка за 1982 година е издвоено над 34.000 динари по вработен во заедничка потрошувачка, вклучувајќи го и издвојувањето на регресот за годишен одмор на работничките одморалишта, заедно со издатоците за општествена исхрана што ги товарат материјалните трошоци, во текот на 1983 година за истите намени ќе можат да издвојат заедно со трошоците за општествена исхрана најмногу 34.000 динари по вработен

8. Во средствата за заедничка потрошувачка, во смисла на точка 6 и 7 од овие квантификации, не влегуваат: придонесот за станбена изградба, испратнините за одење во пензија тековното инвестиционо одржување на основните средства и средствата за ануитети на кредити за набавка односно изградба на основни средства од заедничката потрошувачка

9. При усогласувањето на движењето на личните доходи од точка 3 и 4 од овие квантификации може да се поаѓа од нивото на личните доходи во тековниот период споредено со остварениот просек за целата претходна година, или со остварените просеци во истиот период од претходната година, водејќи притоа сметка и за просекот од претходната година

10. Податоците за движењето на просечниот личен доход во стопанството во текот на 1983 година ќе се користат од краткорочните показатели за движењата во стопанството на СРМ што ги објавува Републичкиот завод за статистика.

При распоредувањето на чистиот доход за периодот јануари — јуни ќе се користат показателите за просечниот личен доход од јануари — април или јануари — мај, за периодот јануари — септември показателите од јануари — јули или јануари — август, а за конечното распоредување по завршната сметка показателите од јануари — декември.

11. За доследна примена на овие квантификации ќе се грижат организациите и заедниците, органите на групациите и учесниците во општественото договарање.

12. Овие квантификации ќе се применуваат за распоредувањето на чистиот доход односно за распределбата на средствата за лични доходи и за заедничката потрошувачка според периодичните пресметки и завршната сметка за 1983 година, а ќе се објават во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Андон Мојсов, с. р

За Стопанската комора на Македонија, м-р Томислав Атанасовски, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

д-р Симиша Спасов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 170.

Врз основа на член 131 и 132 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/81) и член 122, 123 и 188 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 март 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“ БР. 31/75)

Член 1

Во член 2, глава XXVIII — ВО СООБРАЌАЈОТ, по точка 4 — Работни места во воздушната пловидба, се додава нова точка 4а — Контрола на летови, со следните работни места:

- 1) инструктор на контрола на летањето,
- 2) координатор на контрола на летањето,
- 3) шеф на смена на контрола на летањето,
- 4) терминална контрола на летањето,
- 5) обласна контрола на летањето,
- 6) природна контрола на летањето,
- 7) аеродромска контрола на летањето,
- 8) помошник контролор на летањето.

За работните места од 1 до 8 стажот на осигурувањето се смета за секои 12 месеци поминати на работа како 16 месеци стаж на осигурување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр 01-1072

30 март 1983 година

Скопје

Претседател,

Стојче Николовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

171.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), а во согласност со член 9 од Одлуката за утврдување на основици за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на осигуреници за кои со закон не се утврдени основици, како и висината на придонесот за одделни категории осигуреници, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата одржана на 14 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА КОИ СО ЗАКОН НЕ СЕ УТВРДЕНИ ОСНОВИЦИ, КАКО И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Основиците и висината на придонесите за здравствено осигурување на осигуреници за кои со закон не се утврдени основици, како и за одделни категории осигуреници утврдени со Одлуката на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, бр. 02-13401/5-г од 29 октомври 1981 година, се валоризираат за 1983 година со пораст од 30% во однос на основиците утврдени за 1982 година

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1983 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-3631/7

14 април 1983 година

Скопје

Претседател,

прим. д-р Спиро Јовевски, с. р.

172.

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата одржана на 14 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 1

Висината на надоместокот на дневните трошоци (дневниците) на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место се утврдуваат и тоа:

1 на територијата на СРМ, во износ од 180 динари;

2. надвор од територијата на СРМ, во износ од 225 динари;

3. во другите републички и покраински центри, во износ од 280 динари.

Член 2

На осигурените лица упатени на преглед и лекување во друго место им припаѓа целосниот износ на дневниците утврдени во членот 1 од оваа одлука за време на патувањето и престојот во траење од 12 до 24 часа, односно 50% од целосниот износ на дневницата за време на патувањето и престојот во траење од 8 до 12 часа

На децата на осигурените лица упатени на преглед и лекување во друго место до навршена 7 годишна возраст им припаѓа 50% од износот на дневницата утврдена во претходниот член.

Член 3

За остварување на право на дневница осигуреното лице е должно да приложи потврда заверена од страна на здравствената организација на здружениот труд во која е користена здравствената заштита. Потврдата треба да содржи: дата на извршениот преглед, времетраење на прегледот и печат на здравствената организација на здружениот труд.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр 02-3631/8

14 април 1983 година

Скопје

Претседател,

прим. д-р Спиро Јовевски, с. р.

КОНКУРСИ

Советот на Економскиот факултет „Скопје“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор — реизбор на наставник на Економскиот факултет во Скопје по предметот ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ, во редовен работен однос на неопределено работно време.

Условите за избор-реизбор се определени со Законот за високото образование и Статутот на Економскиот факултет во Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Економскиот факултет во Скопје во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот

Кон пријавата треба да се приложи:

- диплома за завршено високо образование и доказ за академски степен на науки;
- куса биографија;
- список на научни и стручни трудови и по сден примерок од истите.

Непотполните и неблаговремените пријави нема да се земаат во разгледување. (162)

Работничкиот совет на Работната организација „ПРЕСПАТЕКС“ — Ресен

распишува КОНКУРС

за именување (реизбор) на индивидуален работоводен орган на Работната организација „ПРЕСПАТЕКС“ — Ресен

Кандидатите кои ќе се пријават по конкурсот, покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните услови:

1 да имаат завршено економски, правен или технолошки факултет со 6 години работно искуство од кои 4 години на раководно работно место;

2. да поседуваат морално-политички квалитети;
3. да не се осудувани за кривично дело по член 511 од ЗЗТ;

4. во досегашната работа да покажуваат спремност за развој на самоуправните односи;

5. да имаат солидни резултати во поглед на стручните организациони и други способности.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Работната организација „ПРЕСПАТЕКС“ — Ресен

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на истакнувањето на огласната табла при Општинската заедница за вработување — Ресен, „Службен весник на СРМ“ Огласната табла при РО „ПРЕСПАТЕКС“ и „Нова Македонија“ (164)

Врз основа на член 52 од Статутот на Станицата за унапредување на индивидуалното земјоделство — Струга, Работната заедница на Станицата

распишува КОНКУРС

за реизбор на работоводен орган — директор. Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да имаат завршено високо образование — земјоделски факултет;
- пет години работно искуство во структурата;
- да поседува морално-политички квалитети;
- да не е осудуван за кривични дела.

Пријавите со комплетната документација се доставуваат на адреса: Станица за унапредување на индивидуалното земјоделство, ул. „Пролетерски бригади“ бб. Струга.

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена од денот на објавувањето. (113)

Врз основа на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на постојан судија на Основниот суд на здружен труд во Скопје

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за судовите на здружениот труд, треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена од денот на објавувањето.

Бр. 10-1057

15 април 1983 година

Скопје

Комисија за прашања на изборите и именувањата (163)

СОДРЖИНА

Страна

180. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за унапредување на сформирањето и воспитувањето — — — — — 217
181. Решение за разрешување и именување членови на Советот на Републичката заедница за работи на цените — — — — — 217
182. Решение за именување виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 217
183. Решение за давање согласност за изборот на директор на Институтот за национална историја — — — — — 217

184. Решение за именување советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 218
185. Решение за разрешување советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 218
186. Решение за разрешување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за труд — — — — — 218
187. Решение за именување директор на Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди — — — — — 218
188. Решение за именување главен републички санитарен инспектор — — — — — 218
189. Решение за разрешување самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 218
190. Решение за именување директор на Републичкиот завод за конзервација и реставрација — — — — — 219
191. Правилник за начинот на пресметување и уплатување на средствата за поттикнување на извозот на стоки и услуги — — — — — 219
192. Правилник за начинот на пресметување и уплатување на задолжително здружените средства за учеството во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти — — — — — 221
193. Наредба за пропишување на потсетки на уплатените сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот — — — — — 222
194. Решение за одобрување на учебникот Мојата татковина СФРЈ 2, за деца чии родители се на привремена работа во странство — — — — — 227
195. Решение за одобрување на учебникот Хемија за VIII одделение — — — — — 227
196. Решение за одобрување на учебникот Запознавање на општеството за IV одделение — — — — — 227
197. Решение за одобрување на учебникот Музичко воспитание за III и IV одделение на турски јазик — — — — — 227
198. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 148/81 од 9 март 1983 година — — — — — 228
199. Квантификации за движењето на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка во 1983 година — — — — — 229

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

170. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стабот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стабот на осигурувањето на тие работни места и постапка за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) — — — — — 230
171. Одлука за валоризација на основните и висината на придонесите за здравствено осигурување на осигуреници за кои со закон не се утврдени основици, како и валоризација на основните и висината на придонесите за одделни категории осигуреници за 1983 година — — — — — 231
172. Одлука за утврдување висината на надоместокот на дневните трошоци на осигурените лица кои се уплатуваат на прелат и ланањето — — — — — 231